

Бр: 10-3
Скопје: 23.01.2025

Врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош ("Службен весник на Република Македонија" бр.145/10), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-170 од 30.12.2024 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид на седницата одржана на 23.01.2025 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош и Известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-170 од 30.12.2024 година поднесено од страна на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, за доделување на планирана регионална помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, како корисник на државната помош, утврди дека

Мерката

- **Помош во висина од 13,5% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на инвестицискиот проект која давателот на државната помош ќе ја исплати на корисникот на државната помош во транши почнувајќи од 2025 година**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

За исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот на инвестиција почнувајќи од датумот на почеток на третиот инвестициски проект, односно 15.11.2024 година, заклучно со трошоците настанати до крајот на 2024 година. Давателот на државната помош ќе ја плати државната помош од барањето за исплата во утврдените рокови, под услов корисникот на државната помош да го поднесе барањето за исплата со сите потребни придружни документи во

согласност со договорот и единствено по потврда за исполнување на условите од независно друштво ангажирано од и кое постапува во име на давателот на државната помош.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

Мерката

- **Помош во висина од 13,5% за инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на инвестицискиот проект, само под услов корисникот на државната помош да оствари пораст на приходите од работењето за најмалку 5% во последната година во однос на просекот од претходните три години, видно од податоците во годишната сметка поднесена по ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи, која давателот на државната помош ќе ја исплати на корисникот на државната помош во транши почнувајќи од 2025 година**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

За исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот на инвестиција почнувајќи од датумот на почеток на третиот инвестициски проект, односно 15.11.2024 година, заклучно со трошоците настанати до крајот на 2024 година. Исплатата на првата транша ќе биде реализирана под услов Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид да достави официјални докази за исплата на првата транша во 2025 со кои се потврдува дека во 2024 година ги зголемила приходите од работењето за најмалку 5% во однос на просекот на претходните три години (односно за 2021, 2022 и 2023 година).

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

Мерката

- **Помош во облик на субвенција во висина од 66% од износот на платените придонеси за задолжително социјално осигурување предвидени со Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (вклучувајќи придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителни придонеси за здравствено осигурување и придонес во случај на невработеност) од платите на**

нововработените, за период од 10 години почнувајќи од датумот на почеток на третиот инвестициски проект

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

Државната помош ќе биде исплатена во годишни транши почнувајќи од 2025 година. За исплатата на првата транша ќе биде опфатен износот на платени социјални придонеси на нововработените за периодот од датумот на почеток на третиот инвестициски проект, односно 15.11.2024 година, до крајот на 2024 година.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

Мерката

- **Помош за креирање на нови работни места за нововработените, во износ од 4.000 евра во денарска противвредност за секое креирано работно место за нововработен**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

Државната помош за создавање на нови работни места ќе се исплаќа од давателот на државната помош на корисникот на државната помош во годишни транши почнувајќи од 2025 година. За исплатата на првата транша ќе биде опфатен бројот на нови работни места за нововработените вработени од датумот на почеток на третиот инвестициски проект, односно 15.11.2024 година, до крајот на 2024 година.

Давателот на државната помош ќе додели на корисникот на државната помош државна помош за 250 нови работни места согласно проекциите во Деловниот план за нововработени кои се над 1009 работни места за вработени на полно работно време кај корисникот на државната помош пред датумот на почеток на инвестицискиот проект и кои се креирани од датумот на почеток до датумот на завршување на третиот инвестициски проект. Доколку корисникот на државната помош креира дополнителен број на нови работни места за нововработени,

исплатата за дополнително креираните работни места ќе се реализира со последната транша.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

Мерката

- **Помош за одобрените трошоци за општа обука во износ од 60% од оправданите трошоци за обуката и за посебна обука во износ од 25% од оправданите трошоци за обуката во вкупен максимален износ на помошта од 2.000.000 евра во денарска противвредност**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **хоризонтална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 14 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

Помошта ќе се однесува исклучиво за обука на нововработените за потребите на третиот инвестициски проект. Помошта ќе се однесува исклучиво за обука која настанала по поднесување на барање за доделување со програмата за обука.

Исплатата на државната помош од давателот на државната помош ќе биде во годишни транши. За исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот по поднесување на барање за доделување со програмата за обука заклучно крајот на претходната година.

Мерката

- **Помош во облик на субвенција во висина на платениот данок на личен доход по основ на исплатени плати на нововработените, платен од давателот на државната помош согласно Законот за персоналниот данок на доход на Република Северна Македонија, во годишни транши во период до 10 години, почнувајќи од датумот на почеток на инвестицискиот проект (односно од 15.11.2024 година)**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува **државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.**

За годините за кои помошта од оваа мерка е предвидена и со договорите за првиот проект и вториот проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, корисникот на државната помош ќе прими државна помош за износот на платениот персонален данок на доход по основ на исплатени плати за нововработените согласно третиот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

Мерката

- **Помош во облик на субвенција во висина на платени увозни царини за увоз на опрема и резервни делови за таа опрема, која претставува странска стока и која како дел од инвестициите е набавена во периодот од датум на почеток до датум на завршување за потребите на третиот инвестициски проект**

претставува индивидуална помош во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош и претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува регионална помош како индивидуална помош согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош при што доделувањето на истата е дозволено.

За годините за кои помошта од оваа мерка е предвидена и со договорот за вториот инвестициски проект, корисникот на државната помош ќе прими државна помош согласно Договорот за третиот инвестициски проект за платени увозни царини за увоз на опрема и резервни делови за таа опрема, која претставува странска стока и која како дел од инвестициите е набавена за потребите на третиот инвестициски проект.

Државната помош од овој член ќе биде исплатена во годишни транши почнувајќи од 2026 година. По исклучок на став 9-а.3 од Договорот за третиот инвестициски проект, за исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот од датумот на почеток на третиот инвестициски проект односно од 15.11.2024 година заклучно со платените увозни царини до крајот на 2024 година.

Вкупната вредност на третиот инвестициски проект согласно Деловниот план изнесува 41.079.350 евра како оправдани инвестициски трошоци настанати од датумот на почеток до датумот на завршување на инвестицискиот проект.

Согласно доставениот Предлог договор за планирано доделување на државна помош за третиот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, од аспект на државната помош не се сметаат како оправдани инвестициски трошоци ДДВ и други даноци и јавни давачки, како и увозните такси и давачки (царина) имајќи во предвид дека корисникот на државната помош има право на помош врз основ на член 9-а од Предлог договорот а согласно Законот за контрола на државна помош.

Доколку при потврдувањето на оправданите инвестициски трошоци се утврди дека пријавениот инвестициски трошок е повисок од утврдената пазарна цена,

разликата од утврдената пазарна цена и пријавениот инвестициски трошок нема да биде земена во предвид при пресметката на оправданите инвестициски трошоци.

Во согласност со Деловниот план, Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид планира да создаде 250 нови работни места за потребите на третиот инвестициски проект до датумот на завршување на истиот.

Корисникот на помошта се обврзува да ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку 5 години од датумот на завршување на третиот инвестициски проект. Доколку корисникот на државната помош не ја одржи инвестицијата, тој е должен да го врати целиот износ на државната помош добиена според договорот, заедно со камата согласно каматната стапка која се пресметува во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија за периодот сметано од денот на ставање на располагање на помошта на втората страна до денот на враќање.

Корисникот на помошта ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за третиот инвестицискиот проект преку сопствени средства или преку надворешно финансирање, во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Корисникот на помошта се обврзува дека ќе го задржи пополнет вкупниот број на работните места за нововработени за кои примил државна помош согласно член 7 од договорот, за период од најмалку 5 години сметано од датумот на завршување на третиот инвестициски проект.

Кумулативната регионална помош за третиот инвестициски проект ќе биде ограничена на прилагодениот износ на помош пресметан на потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување.

Во случај на примен износ на државна помош над максималниот износ на помош за потврдените оправдани инвестициски трошоци и оправданите трошоци за обука за третиот инвестициски проект, корисникот на помошта веднаш и без одлагање ќе ја врати разликата на давателот на помошта во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија,“ и на веб-страницата на Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Образложение

Согласно член 10 од Законот за контрола на државната помош, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во натамошниот текст: КЗК) е надлежна за оцена и надзор на секој облик на поддршка, односно дали истата претставува или не претставува државна помош во смисла на Законот за контрола на државната помош.

Секој давател на државната помош, дефиниран во член 6 став (1) од Законот за контрола на државната помош, е должен, според член 13 став (1) од Законот за контрола на државната помош, до КЗК да достави известување за секој план за

доделување на нова или промена на постојната државна помош, без оглед дали истата се доделува како индивидуална помош или како шема на помош.

Постапувајќи во согласност со обврската за известување во име на Владата на Република Северна Македонија, како давател на државна помош, Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони достави Известување за планирано доделување на помош и Известување за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош на корисник во индустриска зона „Косел“ за третиот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид бр. 10-170 од 30.12.2024 година (во натамошниот текст: известувања), Предлог договор за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид (непотпишан), Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-1622/11 од 27.12.2024 година за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, Деловен план за инвестицискиот проект, арх.бр. 13-1454/1 од 15.11.2024 година како и Писмо за намери за третиот инвестициски проект доставено од Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на 15.11.2024 година со арх.бр.13-1454/1.

КЗК согласно член 14 став (3) од Законот за контрола на државната помош, со допис бр. 10-3 од 03.01.2025 година и со допис бр. 10-3 од 17.01.2025 година побара од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, дополнување на известувањето за планирано доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид. Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на ден 09.01.2025 година и на ден 17.01.2025 година со дописи бр. 13-88/2 и 13-202/2 достави до КЗК дополнување на известувањето.

Со оглед на фактот дека поднесените известувања ги содржат потребните податоци за оценка на помошта согласно член 14 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како ден на прием на уредно известување се смета 17.01.2025 година.

КЗК во законски предвидениот рок ги испита доставените известувања и Предлог договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид (непотпишан од договорените страни) и ја утврди следната фактичка состојба:

- **Давател на државна помош е:** Владата на Република Северна Македонија, застапувана и претставувана од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.
- **Корисник на државната помош е** Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид со седиште на адреса Населено место без уличен систем Косел, Охрид
- **Правен основ за доделување на државната помош** претставува правниот акт врз основа на која се доделува помошта—Одлука од Управен одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони со бр. 02-1622/11 од 27.12.2024 година за давање на согласност на Договорот за доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и Предлог договорот за

доделување на државна помош на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

За да се утврди дали една мерка преземена од страна на давателот на државната помош претставува државна помош, се оценува дали се исполнети на кумулативен начин следните четири критериуми:

- Таквата мерка да опфаќа трансфер на државни средства;
- Да биде селективна;
- Да претставува економска поволност за примателот и
- Да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Оттука, при испитување на мерката содржана во доставените известувања, КЗК ја анализираше од аспект на тоа дали истата ги исполнува горенаведените четири кумулативни критериуми. При ваквата анализа КЗК утврди дека:

- Мерката: **Помош во висина од 13,5% од инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на инвестицискиот проект која давателот на државната помош ќе ја исплати на корисникот на државната помош во транши почнувајќи од 2025 година**

предвидена во член 4 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производствена електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охриди неговото производство на електрична и

електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;

- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

- Мерката: **Помош во висина од 13,5% за инвестираниот износ како оправдани инвестициски трошоци настанати до датумот на завршување на инвестицискиот проект, само под услов корисникот на државната помош да оствари пораст на приходите од работењето за најмалку 5% во последната година во однос на просекот од претходните три години, видно од податоците во годишната сметка поднесена по ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи, која давателот на државната помош ќе ја исплати на корисникот на државната помош во транши почнувајќи од 2025 година**

предвидена во член 5 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош** во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна

Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Согласно Предлог договорот, за да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

- Мерката: Помош во облик на субвенција во висина од 66% од износот на платените придонеси за задолжително социјално осигурување предвидени со Законот за придонесите од задолжително социјално осигурување (вклучувајќи придонеси за задолжително пензиско и инвалидско осигурување, придонес за задолжително здравствено осигурување, дополнителни придонеси за здравствено осигурување и придонес во случај на невработеност) од платите на нововработените, за период од 10 години почнувајќи од датумот на почеток на третиот инвестициски проект

предвидена во член 6 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош

- Мерката: **Помош за креирање на нови работни места за нововработените, во износ од 4.000 евра во денарска противвредност за секое креирано работно место за нововработен**

предвидена во член 7 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

За да нема сомнеж, државната помош од овој став важи само доколку вкупната регионална помош не го достигнала прилагодениот износ на помош.

- Мерката: **Помош за одобрените трошоци за општа обука во износ од 60% од оправданите трошоци за обуката и за посебна обука во износ од 25% од оправданите трошоци за обуката во вкупен максимален износ на помошта од 2.000.000 евра во денарска противвредност**

предвидена во член 8 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштво за производство и

трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **хоризонтална помош** согласно член 4 став (1) точка 14 од Законот за контрола на државната помош .

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на хоризонтална помош.

Помошта ќе се однесува исклучиво за обука на нововработените за потребите на третиот инвестициски проект. Помошта ќе се однесува исклучиво за обука која настанала по поднесување на барање за доделување со Програмата за обука. Исплатата на државната помош од давателот на државната помош ќе биде во годишни транши. За исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот по поднесување на барање за доделување со Програмата за обука заклучно крајот на претходната година. Државната помош ќе се исплаќа во денарска противредност на бараниот износ изразен во евра, според средниот курс на Народната Банка на Република Северна Македонија на денот на поднесување на барањето за исплата од страна на Втората страна.

- Мерката: **Помош во облик на субвенција во висина на платениот данок на личен доход по основ на исплатени плати на нововработените, платен од давателот на државната помош согласно Законот за персоналниот данок на доход на Република Северна Македонија, во годишни транши во период до 10 (десет) години, почнувајќи од датумот на почеток на инвестицискиот проект**

предвидена во член 9 од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;
- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка

11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

За годините за кои поволноста од став 9.1 од член 9 од Предлог договорот за доделување на државна помош е предвидена и со договорите за првиот и за вториот проект, корисникот на државната помош ќе прими државна помош согласно со Предлог договорот, за износот на платениот персонален данок на доход по основ на исплатени плати за Нововработените.

- Мерката: **Помош во облик на субвенција во висина на платени увозни царини за увоз на опрема и резервни делови за таа опрема, која претставува странска стока и која како дел од инвестициите е набавена во периодот од датум на почеток до датум на завршување за потребите на третиот инвестициски проект**

предвидена во член 9-а од Предлог договорот за доделување на државна помош **претставува државна помош**, во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата ги исполнува следните кумулативни услови:

- Таквата мерка опфаќа трансфер на државни средства заради фактот што средствата се доделуваат од Буџетот на Владата на Република Северна Македонија на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.
- Селективноста на мерката се гледа во фактот што помошта е наменета само за едно конкретно претпријатие – Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид поради што доаѓа до нарушување на балансот помеѓу претпријатието и неговите конкуренти. Имено, селективноста на мерката се гледа и во фактот дека со доделувањето на државната помош на едно претпријатие, во конкретниот случај – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид, се ставаат во незавидна положба преостанатите претпријатија кои постојат и делуваат на истиот пазар за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила. На овој начин, со доделувањето на државна помош за оваа мерка, Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид се наоѓа во селективна положба, со оглед на фактот дека овие средства може да ги искористи на негов најисплатлив начин, а со цел постигнување на поголем профит;

- Економската поволност за корисникот се гледа во фаворизирање на конкретно претпријатие – Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид и неговото производство на електрична и електронска опрема за моторни возила, која што поволност ова претпријатие нема да ја има во нормални пазарни и бизнис услови;
- Таквата помош има или може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Имено, од доделувањето на оваа мерка јасно се гледа дека корисникот е инволвиран во економска активност и дека ќе оперира на пазарот во кој делуваат и други конкуренти, со што се нарушува или може да се наруши конкуренцијата преку овозможување на економска предност на конкретното претпријатие Друштво за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.

КЗК, освен што утврди дека горенаведената мерка претставува државна помош, исто така утврди дека ваквата мерка наменета за реализација на инвестицискиот проект за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила претставува **регионална помош** согласно член 4 став (1) точка 11 од Законот за контрола на државната помош бидејќи истата е во согласност со целите на регионалната политика на Република Северна Македонија **за поддржување на продуктивни почетни инвестиции или отворање на работни места поврзани со инвестициите.**

КЗК исто така утврди дека горенаведената мерка **претставува индивидуална помош** во смисла на член 4 став (1) точка 2 од Законот за контрола на државната помош, бидејќи не е државна помош која се доделува врз основа на шема на помош, а е со обврска за дополнително одобрување од страна на КЗК.

КЗК утврди дека датумот на почеток на третиот инвестициски проект е 15.11.2024 година, согласно Писмото за намери за третиот инвестициски проект доставено до Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони на ден 15.11.2024 година со арх. бр. 13-1454/1.

КЗК при оценка на дозволеноста на доделувањето на помошта утврдува дали доделувањето на помошта се врши согласно Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош.

Државната помош од членот 9-а на Предлог договорот за државна помош ќе биде исплатена во годишни транши почнувајќи од 2026 година. По исклучок на став 9-а.3 од членот 9-а од Предлог договорот за државна помош, за исплатата на првата транша ќе биде опфатен периодот од датумот на почеток на третиот инвестициски проект заклучно со платените увозни царини до крајот на 2024 година.

Во Предлог договорот за државна помош е наведено дека корисникот на државната помош планира да создаде 250 нови работни места за потребите на третиот инвестициски проект до датумот на завршување на истиот. За оваа цел и точна распределба на државната помош помеѓу првиот, вториот и третиот инвестициски проект, до 31 март секоја календарска година до крајот на периодот определен во став 11.2 од член 11 од Предлог договорот за државна помош, корисникот на државната помош страна ќе доставува годишни извештаи до давателот на државната помош со преглед за секој месец посебно од претходната година, за сите вработени вклучувајќи ги и вработените за

потребите на првиот проект, вториот и третиот инвестициски проект и одделно за нововработените.

Корисникот на помошта се обврзува да ја одржува инвестицијата, односно средствата (објекти, згради, опрема) во продуктивна, оперативна и употреблива состојба во период од најмалку 5 години од датумот на завршување на третиот инвестициски проект. Доколку корисникот на државната помош не ја одржи инвестицијата, тој е должен да го врати целиот износ на државната помош добиена според Предлог договорот заедно со камата согласно каматната стапка која се пресметува во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија за периодот сметано од денот на ставање на располагање на помошта на втората страна до денот на враќање.

Корисникот на помошта ќе финансира најмалку 25% од оправданите инвестициски трошоци за третиот инвестицискиот проект преку сопствени средства или преку надворешно финансирање, во форма која не претставува државна помош според Законот за контрола на државна помош.

Корисникот на помошта се обврзува дека ќе го задржи пополнет вкупниот број на работните места за пововработени за кои примил државна помош согласно член 7 од Предлогдоговорот, за период од најмалку 5 години сметано од датумот на завршување на третиот инвестициски проект.

Кумулативната регионална помош за третиот инвестициски проект ќе биде ограничена на прилагодениот износ на помош пресметан на потврдените оправдани инвестициски трошоци реализирани до датумот на завршување.

Во случај на примен износ на државна помош над максималниот износ на помош за потврдените оправдани инвестициски трошоци и оправданите трошоци за обука за третиот инвестициски проект, корисникот на помошта веднаш и без одлагање ќе ја врати разликата на давателот на помошта во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија.

Во Предлог договорот наведено е дека договорните страни склучиле договор за доделување на државна помош на 11.06.2018 година во врска со првиот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид во индустриската зона „Косел“. Корисникот на државната помош потврдува дека ги има исполнето минималните предвидени обврски за инвестирање и вработување од првиот договор за државна помош.

На 29.01.2020 година, договорните страни склучиле договор за доделување државна помош и Анекс бр.1 на 15.12.2022 година во врска со вториот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид во индустриската зона „Косел“. Корисникот на државната помош потврдува дека ги има исполнето минималните обврски за инвестирање и вработување од вториот договор за државна помош.

Во Предлог договорот наведено е дека корисникот на државната помош го известил давателот на државната помош за започнување трет инвестициски проект со цел да ги прошири своите капацитети и да инвестира во материјални и нематеријални средства поврзани со проширување на постојното претпријатие во индустриска зона „Косел“. Давателот на државната помош се согласил дека ќе додели дополнителна државна помош на корисникот на државната помош во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија. Обврските на договорните страни бараат Предлог договорот да дејствува заедно со првиот и вториот договор за државна помош. За да нема сомневање,

примателот на државна помош е истото правно лице кое како втора страна е дефинирана во првиот и вториот договор за државна помош.

Во врска со ова, КЗК со Решение УП бр 10-34 од 17.04.2018 година дозволи планирано доделување на регионална државна помош за првиот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид во индустриска зона „Косел“, додека со Решение УП бр 10-99 од 26.12.2019 година дозволи планирано доделување на регионална државна помош за вториот инвестициски проект на Друштвото за производство и трговија КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид во индустриска зона „Косел“.

Заради горенаведеното, КЗК одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 26 од Законот за контрола на државната помош. Тужбата не го одлага извршувањето на решението, освен во случај кога КЗК ќе наложи враќање на незаконската или злоупотребената државна помош чие доделување не е дозволено.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Малинка Силјановска-Николиќ